

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Машини во конфекциско производство			
2.	Код	ДИО05И31			
3.	Студиска програма	Дизајн и инженеринг на облеката			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Институт за текстилно инженерство			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв			
6.	Академска година/семестар	3 година V семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	5
8.	Наставник	Д-р Дембоски Горан, ред. проф.			
9.	Предуслови за запишување на предметот				
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Познавање на типовите машини во конфекциското производство. Познавање на помошните уреди и нивната примена. Разбирање на начинот на функционирање, можностите и апликацијата на поодделни типови машини за операции на изработка на облека.				
11.	Содржина на предметната програма: Машини за контрола на суровините. Развој, главни видови и карактеристики на машините за шиеење. Механизми на шивачките машини. Типови машини за шиеење и нивна апликација. Машини за доработка на облеката.				
12.	Методи на учење: Предавања, вежби, проектни задачи. домашна задачи, домашно учење				
13.	Вкупен расположив фонд на време	150			
14.	Распределба на расположивото време	Предавања, вежби, проектни задачи. домашна задачи, домашно учење			
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања-теоретска настава	30 часови	
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	30 часови	
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	часови 5	
		16.2	Самостојни задачи	часови 5	
		16.3	Домашно учење	часови 80	
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови	бодови 80		
	17.2.	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)	бодови 5		
	17.3.	Активност и учество	бодови 5		
	17.4.	Успешно реализирани вежби	бодови 10		
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 50 бода		5 (пет)	(F)
		од 50 до 60 бода		6 (шест)	(E)

		од 60 до 70 бода	7 (седум) (D)		
		од 70 до 80 бода	8 (осум) (C)		
		од 80 до 90 бода	9 (девет) (B)		
		од 90 до 100 бода	10 (десет) (A)		
19.	Услови за потпис и полагање на завршен испит	Изработка на проектни и самостојни задачи, редовност			
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Анкета			
22.	Литература				
	Задолжителна литература				
22.1	Ред.број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Г. Дембоски	Машини во конфекциско производство	ТМФ, интерна скрипта	2009
	2.	Технички прирачници и брошури од производителите на машини за конфекциско производство			
	3.				
22.2	Дополнителна литература				
	Ред.број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	G. Nikolić	Mehanizmi strojeva ya proizvodnju odjeće	Zrinski dd. Čakovec	2000
	2.	D. Rogale i sur.	Tehnologija proizvodnje odjeće sa studijem rada	Tehnički fakultet Bihać	2000
	3.				